

## ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО "МАКЕДОНИЈА"

Одлуката на македонската Влада за преименувањето на скопскиот аеродром во "Александар Велики" беше искоментирана како влог во оддавањето почит на историска личност, а не е никаква провокација кон Грција. Сепак, ќе бевме вистински патриоти ако пред светот категорично ги браневме ставот и историската вистина дека тој е Александар Македонски, а не е "Велики" или "Great".



МАКЕДОНСКИОТ ВРВ НЕ СОБРА СИЛИ ДА КАЖЕ  
СТОП ЗА ГРЧКАТА ПОЛИТИКА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Спорот со името на нашава држава и понатаму е статус кво со Грција. Посредникот на Обединетите нации, Метју Нимиц, од Атина дојде во Скопје, но не понуди нов предлог за името, иако се сретна и со македонската и со грчката страна. Немаше ништо ниту од "напумпаните" спектакуларни грчки тврдења дека одлуката на македонската Влада за преименување на скопскиот аеродром во "Александар Велики", Нимиц ќе ја окарактеризира како лош потег кој ќе има негативен ефект врз Македонија. Иако ваквите најави се покажаа како грчка офанзивна политичка кампања, зачудува инертноста на нашиот државен врв околу ова прашање. Наспроти Грците кои се обидоа во јавноста да протуркаат став дека она што тие го мислат е став и на други, што и не се покажа точно, македонската страна не најде сили да каже стоп за ваквата политика која ја води една членка на Европската унија, па и да ги прекине преговорите, затоа што тие веќе одамна не се мрднати од мртва точка. Грчките весници ја цитираа изјавата на портпаролот на нивното МНР: "Атина не очекува ништо ново, грчката дипломатија ги направила конструктивните чекори

за изнаоѓање решение за спорот околу името. Народите на Балканот ја градат заедничката иднина гледајќи напред а не наназад, искривувајќи го минатото".

Но, ако некој го искривува минатото, тогаш тоа е оваа наша соседна земја.

Симболите и историските аспекти, како што всушност, изјави и самиот Нимиц во Скопје, отсекогаш биле причина за разлика во односите меѓу двете соседни земји, за жал, и со политички последици.

Преименувањето на скопскиот аеродром во "Александар Велики" е влог во оддавањето почит на историска личност, а не е никаква провокација кон Грција. И на крајот на краиштата, никој нема право да нè условува со ниедно друго име освен уставното, а тоа е Република Македонија. Ова име не означува никакви територијални претензии кон нашата соседна држава, напротив со него Македонците сакаат да си ја зачуваат својата долговековна историја. Името Македонија и Македонци не е од денес или од вчера. Ова име го носеле многу генерации пред нас. Заради нив, но, пред сè, поради нас самите не сме еме да дозволиме за нечи други интереси да се откажеме од него, зашто народ без име не е народ. Не сме еме никому да му дозволиме да нè прекрстува и да ни кумува. Иако многумина сè уште атакуваат на нашата држава и народ, македонските граѓани, името на државата - Македонија дефинитивно го затворија со референдумот од 8 септември 1991 година, кога со апсолутно мнозинство, гласаа за "самостојна и су-

верена држава Македонија", без додавки и придавки. Оваа одлука е задолжителна за сите во земјата, и затоа никој нема мандат за какви и да е разговори, со кого и да се, во име на народот и државата за нејзиното име, за двојна или каква и да е друга формула. Секоја егзебиција надвор од одлуката на референдумот претставува флагрантно кршење на Уставот!

Иако од грчка страна доаѓаат најави дека преименувањето на скопскиот аеродром е против логиката на привремената спогодба и на никаков начин не придонесува за подобрување на односите меѓу двете земји, а може и негативно да се одрази врз нашето зачленување во ЕУ и во НАТО, време е да кажеме доста беше.

Светскиот македонски конгрес од Владата и од претседателот на Републиката побара да ги прекинат разговорите за името и да го известат генералниот секретар на Обединетите нации за воспоставување на името на државата Македонија во ООН и во сите меѓународни организации. Владата да го именува скопскиот аеродром со вистинското име Александар Македонски, како показ дека тој е дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански нации, а не при најмала "заушка" да се карикира историјата и вистината во "Александар Велики", затоа што се прави голема историска и национална грешка. Исто така, СМК бара охридскиот аеродром да биде преименуван во "Свети Апостол Павле", бидејќи тој ниту бил Грк, ниту сопственост на Грчката православна црква.

# ГРЦИТЕ ЛУТИ ЗА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ, А МАКЕДОНЦИТЕ НОВИ КУМОВИ ЗА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ